



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
ЦАРИНСКА УПРАВА

---

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО  
ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ДО  
ЦАРИНСКАТА УПРАВА

Април 2010 година



## Корисничко упатство за електронско поднесување барања до Царинската управа


### Вовед

Порталот за електронска комуникација (ПЕК) со Царинската управа е наменет за сите правни и физички лица кои до сега отварувале писмена кореспонденција со Царинската управа или имаат потреба од истото во иднина. Пек е дополнителен сервис кој Царинската управа го става на располагање на сите надворешни корисници со цел побрза и поефикасна комуникација.

Електронската комуникација со Царинската управа ќе се врши преку електронско поднесување на оверени и скенирани документи преку ПЕК и од истиот ќе може да се преземаат електронски потпишаните документи од Царинската управа наменети за надворешните корисници.

### 1. Регистрација на нови корисници

До ПЕК може да се пристапи преку интернет адресата на Царинската управа [www.customs.gov.mk/edms](http://www.customs.gov.mk/edms) (Слика бр.1).



Слика бр.1

За да може да остварува електронска комуникација со Царинската управа, корисникот треба да ја помине постапка за регистрација на ПЕК. Тоа корисникот може да го направи со следење на линкот Регистрација прикажан на Слика бр.2.



## Корисничко упатство за електронско поднесување барања до Царинската управа

### Електронска размена на документи со Царинската Администрација на Република Македонија

#### Пријава

Корисник:   
Позаник:

#### регистрација

За да се користи овој систем треба да се регистрирајте и ако нејзиното објектување е веќе подготвено.

[Регистрација](#)

### Слика бр. 2: Линк до Регистрација на нов корисник

Со следење на наведениот линк, корисникот треба да ги пополни податоците прикажани на Слика бр.3 зависно од тоа дали се работи за регистрација на правно или физичко лице.

[Нов Корисник](#)

**Нов Корисник**

<p>Тип на субјект: <input checked="" type="radio"/> Физичко лице <input type="radio"/> Правно лице</p> <p>Име на корисник: <input type="text"/></p> <p>Позаник: <input type="text"/></p> <p>Македонски пасош: <input type="text"/></p> <p>Име на родители:</p> <p>БИЛ/БДД: <input type="text"/></p> <p>Сватек на свадбата: <input type="text"/></p> <p>Место на рабочето:</p> <p>Адреса:</p> <p>Кодески:</p> <p>Општина:</p> <p>Држава:</p> <p>Телефон:</p> <p>е-Маил:</p>	<p>Тип на субјект: <input checked="" type="radio"/> Правно лице <input type="radio"/> Физичко лице</p> <p>Име на корисник: <input type="text"/></p> <p>Позаник: <input type="text"/></p> <p>Назив:</p> <p>БИЛ/БДД: <input type="text"/></p> <p>Адреса:</p> <p>Место:</p> <p>Општина:</p> <p>Држава:</p> <p>Телефон:</p> <p>е-Маил:</p>
--	--

### Слика бр. 3: Регистрација на нов корисник

По пополнувањето на гореприкажаните податоци, барањето за нова регистрација електронски ќе биде проследено до администраторите на



Царинската управа ќе го ревидираат применото барање и ќе изададат овластување за пристап во рок од 2 работни дена по приемот на барањето. По издавањето на овластување за пристап, надворешниот корисник ќе биде електронски информиран дека неговиот пристап е дозволен со прием на е-Майл на наведената email адреса во формуларот за регистрација.

## 2. Работна околина

Работната околина до која надворешните корисници, по успешната најава, пристапуваат до ПЕК е прикажана на Слика бр.4. Истата овозможува преземање на шаблони (темплејти) за изработка на барањата, линк до формата за креирање на електронско барање како и увид до сите претходно изработени барања.

<p><b>Задолженост</b></p> <p><b>Одјави се</b></p> <p><b>Предмети</b></p> <p><b>По складиште</b></p> <p><b>Прилог</b></p> <p><b>Превземање на изработени одговори (предмети)</b></p>	<p><b>Специјални објекти</b></p> <p><b>Предвари.</b></p> <p><b>Свршат</b></p> <p><b>Страница 1 / 2</b></p> <p><b>Страница 3 / 3</b></p> <p><b>РДИ</b></p> <p><b>По складиште 5</b></p> <p><b>Поднесување на електронско барање</b></p> <p><b>Превземање на шаблони</b></p> <p><b>Објект</b></p> <p><b>Ново објект</b></p> <p><b>Барања</b></p> <p><b>Поднесување на лични податоци</b></p>
---	--

Слика бр. 4: Работна околина



## Корисничко упатство за електронско поднесување барања до Царинската управа

Листата на предмети ги прикажува сите изработени и испратени електронски документи од Царинската управа до најавениот корисник. Корисникот може да го превземе било кој подготвен и оверен документ преку кликување на архивскиот број на документот.

### 3. Поднесување на електронско барање

По клик на линкот **Ново е-Барање** (Слика бр.4) корисникот пристапува до формата за електронско поднесување на барања прикажана подолу, во која корисникот е потребно да избере тип на барање, коментар како и да го прикачи изработеното барање во Word, PDF или Excel формат.

Слика бр.4: Поднесување на ново барање

### 4. Преземање на електронски документи испратени од Царинската управа

Сите испратени документи од Царинската управа до надворешниот корисник се прикажани во листата на предмети прикажана на Слика бр.5 при што најновите документи хронолошки се прикажани први на листата.

Предмети				
Шифра на предмет	Предмет	Датум на прием	Прилог	По страница
02 - 00000000	Прием на подадените каштакачки сконци за издавање дозволи	02.04.2010	Приложета за скончажни каштакачки	1 / 1
03 - 00000000/08	Одлука за јавен аукција 0117/08	02.04.2010	одлука за јавен аукција 0117/08	1 / 1
03 - 00000000/08	Прекараночна постапка у ПРК за скончажни каштакачки	02.04.2010	Скан на скончажни каштакачки	1 / 1
03 - 00000000/08	Проверувачка постапка у ПРК врс. 284-60	02.04.2010	Скан на скончажни каштакачки	1 / 1
03 - 00000000/08	Прекараночна постапка у ПРК врс. 1004-10	02.04.2010	Скан на скончажни каштакачки	1 / 1

Слика бр. 5: Листа на пристигнати документи од Царинската управа

документите се преземаат со кликување на линкот „Шифра на предмет“, при што се пристапува до прозорецот прикажан на Слика бр.6. Со клик на линкот „Прилог“ се појавува прозорец за превземање на документот.



Корисничко упатство за електронско поднесување барања до Царинската управа

При поднесувањето на хартиените барања до Царинска управа се наведува датумот кога се електронски поднесени во ПЕК.

Из предмет: ЗО - 000674/10

[Затвори](#)

Изјава на поседател: ЗО - 000674/10

Пресујато: Предметот разбира се на одложени членови давачки

Царински:

ГРАД, ОДР:

Улица:

Број на пријем: 06.04.2010

Датум на документ: 06.04.2010

Фондател: 00000000000000000000

Статус:

[ПРЕСМЕТА ЗА ОДЛОЖЕНИ УВОЗНИ ДАВАЧКИ,ЛОГВИН .pdf](#)


Пријем:

[Затвори](#)

### Слика бр. 6: Превземање на документи

бр. 02-001158/10-0016

21.04.2010 година





## Корисничко упатство за електронско поднесување барања до Царинската управа

Упатството го подготви:

Комисија за имплементација на еДМС

Приматели:

Кабинет на Директорот, заменик  
Директорот,  
Помошниците на сектори, Советниците на  
Директорот, Управници на царинарници,  
Одделение за внатрешна ревизија,  
Одделение за царинско управна,  
Прекршочна постапка и застапување и  
Одделение за меѓународна соработка,  
проекти и европска интеграција

Примерок доставен:

Интерно

Време на ревидирање:

шест месеци

Оригиналот се чува во:

Сектор за управување со човечки ресурси